



НОВ И СОЦИЈАЛИСТИЧКАТА РЕВОЛУЦИЈА ВО ДЕЛАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЛИКОВНИ УМЕТНИЦИ

МУЗЕЈ НА СОВРЕМЕНАТА УМЕТНОСТ „СКОПЈЕ“

28. IV — 28. V 1981 г.

ИЗЛОЖБАТА Е ОРГАНИЗИРАНА ПО ПОВОД 40 ГОДИШНИНАТА ОД
НОВ И СОЦИЈАЛИСТИЧКАТА РЕВОЛУЦИЈА И ГОДИШНИНАТА ОД
СМРТТА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ ТИТО

НАСЛОВНА СТРАНА:

АНТУН АУГУСТИНЧИЋ, ТИТО, 1962

Револуцијата со својот широк хуманизам влијае и на творечкиот дух на ликовните уметници во создавањето на значајни уметнички дела. Посебно место во тешките мигови на нашата Револуција заземаат уметниците борци кои со молив, туш и четка во рака ја следат и ликовно ја изразуваат тешката и величествена драма на НОВ, и на одреден начин го подигнуваат борбениот морал на нашите борци.

Бројните цртежи, графики, интимни скици создадени во вителот на самата борба во себе ја носат максималната ангажираност и истовремено претставуваат најискрени и најавтентични ликовни документи и сведоштва на Револуцијата.

Дел од делата кои ги презентираме на оваа изложба се често излажани на бројни тематски изложби на македонската уметност организирани во нашиот град и истите не нудат ништо ново на ликовно естетски план. Но, сепак тоа што на оваа изложба ѝ дава и општотојугословенски карактер е присуството на дела од другите наши републики кои се сопственост главно на Музејот на современата уметност и Историскиот музеј на СРМ.

Најискрено, најспонтано, највпечатливо регистрирање на тешките херојски моменти на нашата Револуција се гледа во цртежите создадени во вителот на самата борба. Тој револуционерно обоеен цртеж се карактеризира со реалистичка постапка при обработката на мотивот, со елементи на дескрипција и нагласена експресионистичкаnota.

Еден од ретките ликовни уметници кој создава бројни цртежи во текот на НОВ е Тоде Ивановски чиј реалистички цртеж е сигурен и со нагласено динамично движење. Драматичните настани од нашата Револуција Радмило Поповски ги предава со експресионистички и сигурен цртеж.

Експресивноста што е карактеристична за сликарскиот опус на Никола Мартиновски е изразена и во неговиот извонредно сигурен цртеж во претставувањето на сцени од животот на партизаните. Цртежите на Борко Лазески создадени во неповолните воени услови се карактеризираат со едноставна линија и енергичен потег. И Димитар Пандилов со слободно третиран и сигурен цртеж ни дава неколку интимни забелешки од овој период на нашата историја. Кога зборуваме за Петар Лубарда и за неговиот цртеж треба да се потсетиме на неговиот револуционерен пат, поточно на годините кои ги поминува во концентрационен логор во Германија. Тие години оставаат трага во неговата личност, што има свој одраз и во цртежите настанати во тој период, кои претставуваат психолошки фиксации на логорскиот живот.

Освен цртежот, и графиката, како поедноставно ликовно изразно средство, е присутна во текот на Револуцијата, а и по неа. Со својата импресивна снага Револуцијата длабоко навлегува во личноста на Божин Барутовски чие творештво е целосно насочено кон неа. Во неговите дрворези и линорези тешките моменти од нашата историја се предадени преку нагласено стилизирана композиција.

Бранко Шотра е уметник кој во текот на НОВ зел активно учество во борбата. Создал бројни скици, врз основа на кои ќе бидат изведени неговите графики по ослободувањето, а во кои се следи еден критички реализам.

Револуцијата како тема е содржана и во графичкиот опус на Петар Хаџи Бошков, во неговите монолитографии, во кои конкретните настани ги предава преку апстрактно-асоцијативен израз.

НОВ како непресушен извор на творечката инспирација свое место наоѓа и во сликарските дела создадени во повоениот период. Во

сликарството се соочуваме со широка скала на стилски настојувања. Освен доминантната реалистичка интерпретација на мотивот, предметот, фигурата што ја следиме кај Томо Владомирски, Лазар Личеноски, Љубодраг Маринковиќ-Пенкин, Димитар Кондовски, Исмет Мујезиновиќ, Моша Пијаде, значајно е присуството на дела работени во други стилски насоки (кубизам: Ристо Лозаноски, надреализам: Спасе Куновски, Томо Шијак, Славко Мариќ, Кирил Ефремов, Оља Ивањицки, апстректно и фигуративен експресионизам: Глигор Чемерски, Мариј Прегель, Петар Мазев, енформел со елементи на симболика: Александар Ристевски, експресионизам со елементи на кубизам: Борко Лазески, поетски реализам: Гоко Матевски, нова фигурација: Родолјуб Анастасов, Ристо Мијаноски).

По ослободувањето создадени се бројни скулпторски дела инспирирани од херојските револуционерни денови. Во скулптурата на Димо Тодоровски социјалистичката револуција како тема има континуиран процес кој трае сè до денешни дни. Тоа се гледа од делото „На жица“ создадено 1979 г. а кое стилски е близко до социјалистичкиот реализам.

Во доменот на портретната скулптура посебно место зазема Антун Аугустинчиќ со својата извонредна експресивно психолошка продлабоченост на ликот на другарот Тито. Познатиот хрватски скулптор Вања Радуаш во своето дело „Иван Козарац“ постигнува единство на вознемирената форма при реализацијата на скулптурата со драматичната содржина. Освен реалистичен пристап при обработувањето на мотивот и во скулптурата се чувствува еволуција кон послободна ликовна интерпретација на темите од Револуцијата. Тоа особено е карактеристично за скулптурата на Васко Василев и Насо Бејароски чиј скулпторски јазик припаѓа на своевидна апстректно-асоцијативна пластика со симболични елементи и на Боро Митриески и Борис Николовски кои применуваат стилизација на ликовните елементи.

Секано дека НОВ и Социјалистичката револуција и понатаму во одредени периоди ќе ги инспирираат уметниците, кои во зависност од стилската ориентација, ќе внесуваат нови бои и нова светлина во нивното ликовно искажување.

Захаринка Алексоска Бачева

2





















КАТАЛОГ

Слики

Родољуб АНАСТАСОВ

1. Колона, 1971

масло на платно, 128 x 160

(Историски музеј на СРМ, Скопје)

2. Мартовски демонстрации II, 1976

масло на платно, 80 x 120

(сопственост на авторот)

Томо ВЛАДИМИРСКИ

3. Февруарски поход I, 1957

масло на платно, 70 x 47

(Историски музеј на СРМ, Скопје)

4. Февруарски поход II

масло на платно, 78,3 x 98

(Историски музеј на СРМ, Скопје)

Предраг ГОЛ

5. Војна, 1960

масло на платно, 35 x 50

(Музеј на современата уметност „Скопје“, Скопје)

Кирил ЕФРЕМОВ

6. Жртви на геноцидот, 1971

масло на платно, 147 x 127

(Музеј на современата уметност „Скопје“, Скопје)

Ангеле ИВАНОВСКИ

7. Затворот во Прилеп, 1950

масло на картон, 80 x 100

(сопственост на авторот)

Оља ИВАЊИЦКИ

8. 9-ти мај — денот на победата, 1965

масло на платно, 243 x 137

(Музеј на современата уметност „Скопје“, Скопје)

Димитар КОНДОВСКИ

9. Портрет на Тито, 1979

масло на платно, 100 x 79,5

(РО „Македонија-табак“, Скопје)

Спасе КУНОВСКИ

10. Портрет на окупаторот, 1969

масло на платно, 101 x 74

(Музеј на современата уметност „Скопје“, Скопје)

Борко ЛАЗЕСКИ

11. Ранети, 1954

масло на платно, 160 x 160

(сопственост на авторот)

Иван ЛАЦКОВИЌ

12. Војна, 1962

масло на стакло, 40 x 33,5

(Музеј на современата уметност „Скопје“, Скопје)

Лазар ЛИЧЕНОСКИ

13. 6 Април 1941

масло на панел, 61,5 x 92,5

(Историски музеј на СРМ, Скопје)

Ристо ЛОЗАНОСКИ

14. Партизанка, 1959

масло на платно, 73 x 54,5

(Историски музеј на СРМ, Скопје)

Петар ЛУБАРДА

15. Студија од логорот, 1942

акварел на хартија, 34 x 25

(Музеј на современата уметност „Скопје“, Скопје)

16. Студија, 1948

масло на картон, 25 x 23

(Музеј на современата уметност „Скопје“, Скопје)

Петар МАЗЕВ

17. Окупаторот помина, 1968

масло на платно, 132 x 166

(Музеј на современата уметност „Скопје“, Скопје)

18. Револт, 1971

масло на платно, 133 x 218

(Музеј на современата уметност „Скопје“, Скопје)

Љубодраг МАРИНКОВИЌ — ПЕНКИН

19. Борба за ослободување на Скопје, 1956

масло на платно, 91 x 63,5

(Историски музеј на СРМ, Скопје)

Славко МАРИЈ

20. Нойен одмор на партизани, 1961/62

масло на платно, 44,5 x 86

(Музеј на современата уметност „Скопје“, Скопје)

Никола МАТИНОВСКИ

21. Пренос на ранети, 1949

темпера на картон, 38 x 47

(Музеј на современата уметност „Скопје“, Скопје)

Исмет МУЈЕЗИНОВИЌ

22. Партизански борец, 1948

масло на картон, 89 x 63,5

(Историски музеј на СРМ, Скопје)

Гоно МАТЕВСКИ

23. Стари и нови жртви, 1971

масло на платно, 147 x 158

(Музеј на современата уметност „Скопје“, Скопје)

Моша ПИЈАДЕ

24. Димче Еребица,

масло на картон, 25 x 21,5

(Историски музеј на СРМ, Скопје)

Мариј ПРЕГЕЉ

25. Бараки, 1965

мешана техника, 162 x 130

(Музеј на современата уметност „Скопје“, Скопје)

Александар РИСТЕСКИ

26. Македонска земја измачена, 1971

масло на платно, 200 x 200, 200 x 400, 200 x 200

(Музеј на современата уметност „Скопје“, Скопје)

Глигор ЧЕМЕРСКИ

27. Апологија на војничката љубов, 1970

акрилик на платно, 180 x 700

(Музеј на современата уметност „Скопје“, Скопје)

Горѓе ШИЈАКОВИЌ

28. Борци, 1974

масло на дрво, 48 x 60

(Музеј на современата уметност „Скопје“, Скопје)

Томо ШИЈАК

29. Човекот некогаш бр. 27, 1965

комбинирана техника на даска, 53 x 49

(Музеј на современата уметност „Скопје“, Скопје)

30. Човекот некогаш бр. 157, 1965

масло на даска, 160 x 100 x 2

(Музеј на современата уметност „Скопје“, Скопје)

Цртежи

Тоде ИВАНОВСКИ

31. Мојот другар Стојан, 1944

туш на хартија, 17 x 12,5

(Музеј на современата уметност „Скопје“, Скопје)

32. На Пајак планина, 1944

туш на хартија, 19 x 13,5

(Музеј на современата уметност „Скопје“, Скопје)

33. Курирот Бино, 1944

туш на хартија, 19,5 x 13,5

(Музеј на современата уметност „Скопје“, Скопје)

34. Другарката Лена, 1944

туш на хартија, 18,5 x 12,5

(Музеј на современата уметност „Скопје“, Скопје)

35. Од заседа, 1944

туш на хартија, 19 x 13,5

(Музеј на современата уметност „Скопје“, Скопје)

36. Другарот Пурин, 1944

туш на хартија, 18,5 x 12,5

(Музеј на современата уметност „Скопје“, Скопје)

Борко ЛАЗЕСКИ

37. Сон (од цикл. Митрашинци 44), 1944

туш на хартија, 20 x 13,5

(Музеј на современата уметност „Скопје“, Скопје)

38. Чистење вошки III (од цикл. Митрашинци 44), 1944

туш на хартија, 18 x 13,5

(Музеј на современата уметност „Скопје“, Скопје)

Петар ЛУБАРДА

39. Од логорот, 1943

молив на хартија, 21 x 34,5

(Музеј на современата уметност „Скопје“, Скопје)

40. Ранет партизан, 1945

креон на хартија, 82 x 43

(Музеј на современата уметност „Скопје“, Скопје)

Никола МАТИНОВСКИ

41. Одмор, 1944

молив на хартија, 45 x 31

(Музеј на современата уметност „Скопје“, Скопје)

42. Партизани, 1944

молив на хартија, 47 x 23

(Музеј на современата уметност „Скопје“, Скопје)

Димитар ПАНДИЛОВ

43. Партизанска колона, 1945/50

туш на хартија, 35,5 x 16,3

(Музеј на современата уметност „Скопје“, Скопје)

44. Партизани на одмор, 1945/50

молив на хартија, 20 x 16

(Музеј на современата уметност „Скопје“, Скопје)

45. Скица — колона, 1945/50

молив на хартија, 25 x 20,3

(Музеј на современата уметност „Скопје“, Скопје)

46. Студии од НОВ — партизани, 1945/50

молив на хартија, 35 x 25

(Музеј на современата уметност „Скопје“, Скопје)

Радмило ПОПОВСКИ

47. Партизански јуриш, 1960

молив на хартија, 69 x 98,5

(Историски музеј на СРМ, Скопје)

Графики

Бонин БАРУТОВСКИ

48. Јама 1943, 1963

линорез во боја 5/5, 67 x 47,5

(Музеј на современата уметност „Скопје“, Скопје)

49. Визија, 1966

линорез 2/5, 64 x 48 (80 x 60,7)

(Музеј на современата уметност „Скопје“, Скопје)

50. Пред победата, 1967

линорез 1/5, 53 x 46 (80 x 60)

(Музеј на современата уметност „Скопје“, Скопје)

Љубодраг-Пенкин МАРИНКОВИЌ

51. Освета, 1958

дворез, 39,2 x 35 (50 x 35)

(Историски музеј на СРМ, Скопје)

Петар ХАЦИ БОШКОВ

52. Од циклусот „Бесилки“, 1969

монолитографија О. А., 60 x 50

(сопственост на авторот)

53. Од циклусот „Бесилки“, 1969

монолитографија О. А., 60 x 50

(сопственост на авторот)

Бранко ШОТРА

54. Пренос на ранети, 1957

дворез 2/5, 50 x 39 (58 x 46)

(Историски музеј на СРМ, Скопје)

55. Колона,

дворез 6/10, 34 x 25 (38 x 31)

(Историски музеј на СРМ, Скопје)

Скулптури

Антон АУГУСТИНЧИќ

56. Тито, 1962

сребро, 38 x 30 x 22

(Музеј на современата уметност „Скопје“, Скопје)

Насо БЕЌАРОВСКИ

57. Крила на слободата, 1974

метал, 88 x 62 x 35

(Музеј на современата уметност „Скопје“, Скопје)

58. Победник, 1974

метал, 145 x 79 x 55

(Музеј на современата уметност „Скопје“, Скопје)

Васил ВАСИЛЕВ

59. Повик, 1970

дрво, 120 x 80

(Музеј на современата уметност „Скопје“, Скопје)

60. Обвинение II, 1971

дрво, 198 x 49, 5 x 36

(Историски музеј на СРМ, Скопје)

Боро КРСТЕВСКИ

61. Логорашка, 1978

дрво, 90 x 40 x 25

(Музеј на современата уметност „Скопје“, Скопје)

62. Тито, 1980

патиниран гипс, 66 x 22 x 23

(Музеј на современата уметност „Скопје“, Скопје)

Иван КУЗМИАК

63. Страдалници, 1963

дрво, 76 x 28 x 22

(Музеј на современата уметност „Скопје“, Скопје)

Боро МИТРИКЕСКИ

63. Логораш, 1965

дрво, 128 x 19 x 14

(Музеј на современата уметност „Скопје“, Скопје)

Борис НИКОЛОСКИ

65. Христијан Тодоровски Карпуш, 1975

дрво, 80 x 32 x 32

(Музеј на современата уметност „Скопје“, Скопје)

Иван ПАЛЕКА

66. Востание, 1962

бронза-релјеф, 55 x 44

(Музеј на современата уметност „Скопје“, Скопје)

Вања РАДАУШ

67. Иван Козарац (од цикл. Паноптинум), 1960

гипс, 55 x 64 x 20

(Музеј на современата уметност „Скопје“, Скопје)

Димо ТОДОРОВСКИ

68. На ќица, 1979

патиниран гипс, 79 x 25 x 48

(Музеј на современата уметност „Скопје“, Скопје)

Ристо МИЈАКОСКИ

69. Формула-проект 26, 1974

масло на платно, 130 x 100

(сопственост на авторот)

60.

Логораш 3956, 1970

масло на платно, 100 x 140

(сопственост на авторот)

Им изразуваме благодарност на Историскиот музеј на СРМ, РО „Македонија-табак“ како и на авторите: Родольб Анастасов, Петар Хачи Бошков, Ангеле Ивановски, Борко Лазески и Ристо Мијаноски за отстапените дела со чија помош е дополнета и реализирана изложбата.

Издавач: Музеј на современата уметност „Скопје“ — Скопје

Одговорен уредник: Соња Абациева Димитрова

Концепција на изложбата: Љубица Дамјановска и Захаринка Алексоска — Бачева

Организација на изложбата, каталог и предговор: Захаринка Алексоска — Бачева

Обликување на каталогот: Димитар Малиданов

Фотографии: Блајче Мицевски

Печат: Графички завод „Гоце Делчев“ — Скопје

Тираж: 200

